

**РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
АД - СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 Декември 2020 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Мај 2021 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје	
Одговорност на менаџментот	5
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-24

Прилог:

- Годишна сметка
- Годишен извештај за работа

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД -СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2020 година, како и на соодветниот Извештај за сепнатна добивка, Извештајот за останата сепнатна добивка, Извештајот за промени во капиталот и на Извештајот за паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД -СКОПЈЕ

Основи за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 4 кон финансиските извештаи, Друштвото нема сопственост над земјиштето. Друштвото треба да направи отпис на земјиштето во износ од 21.551.360 денари, со што би се намалила вредноста на недвижностите како и на капиталот на Друштвото за 21.551.360 денари, бидејќи идни договорни ангажмани поврзани со дефинирање на сопственоста на недвижностите не се утврдени до датумот на овие финансиски извештаи.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2020, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други ѕправни регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва.

Наша одговорност согласно со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работата со Годишната сметка и Финансиските извештаи за истата деловна година.

Годишниот извештај за работата од сите материјални аспекти е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 Декември 2020.

Скопје, 12 Мај 2021 година

Овластен ревизор,
Јасмина Рафајловска



Директор,
Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје, на страниците 6 до 9 и Белешките кон истите на страниците 10 до 24 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со принципите и законските прописи што се применуваат во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2019 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2020 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, менаџментот има развиено и одржува внатрешна структура за контроли. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независните ревизори, Рафајловски ревизија ДОО Скопје, беа ангажирани да извршат ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страниците 3 и 4.



Угриновски Бошко
Извршен член на Одборот на директори
на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2020 и 2019
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2020	31 Декември 2019
A СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	4	88.624.382	95.752.177
Долгорочни финансиски средства	5	16.740.975	20.416.725
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>105.365.357</u>	<u>116.168.902</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Побарувања од купувачи	6	37.744.330	39.379.254
Други краткорочни побарувања	7	56.920.521	53.174.444
Парични средства	8	5.361.963	5.645.651
АВР		<u>97.206</u>	<u>97.206</u>
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>100.124.020</u>	<u>98.296.555</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА			
		<u>205.489.377</u>	<u>214.465.457</u>
B ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Акционерски капитал	9	65.071.023	65.071.023
Сопствени акции		(6.451.231)	(6.451.231)
Законски и други резерви		98.763.672	100.470.705
Акумулирана (задржана) добивка		37.922.077	43.850.257
<i>Вкупно главнина и резерви</i>		<u>195.305.541</u>	<u>202.940.754</u>
C ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	10	1.988.657	3.221.095
Други краткорочни обврски	11	6.341.794	6.490.941
Обврски за даноци	12	1.853.385	1.812.667
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>10.183.836</u>	<u>11.524.703</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Вонбалансни средства	24	7.000.000	7.000.000
Вонбалансни извори		<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>

*Белешкије кон Финансискиите извештаи се интегрален дел од
Финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со исчините*

*Одборот на директори на ден 23.02.2021 година ги одобрил овие финансиски извештаи,
а во нивно име се пошишани од:*



Извршен член на Одборот
на директори

Угриновски Бошко

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2020 и 2019
 (во Денари)

	Белешка	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Приходи од услуги и продажба на стоки	13	77.265.384	101.270.198
Останати приходи	14	703.235	514.646
Трошоци за материјали	15	(6.469.180)	(8.363.862)
Набавна вредност на продадените материјали		(1.562.067)	(3.728.090)
Трошоци на вработените	16	(49.512.671)	(51.715.180)
Амортизација	4	(7.371.228)	(7.178.737)
Други оперативни трошоци	17	(7.261.181)	(12.632.745)
Нето приходи (расходи) од финансирање	18	412.569	3.368.719
Добивка ѝред оданочуваше		6.204.861	21.534.949
Расход за данок на добивка	19	(701.074)	(1.226.088)
Добивка за годината од коншинуирано рабоште		5.503.787	20.308.861
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		5.503.787	20.308.861
Осиганаша сеопфајна добивка			
Промени во објективна вредност на финанс. средства расположиви за продажба		(3.675.750)	(4.440.800)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		1.828.037	15.868.061
Заробошта ѝо акција	20	29,08	107,30

**Белешкиште кон Финансискиште извештаи се инишегрален дел од
Финансискиште извештаи**



Извршен член на Одборот
на директори

Угриновски Бошко

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2020 и 2019
 (во Денари)

	2020	Акционерски капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2020		65.071.023	(6.451.231)	100.470.705	43.850.257	202.940.754
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2020 година		-	-	-	5.503.787	5.503.787
Останата сеопфатна добивка за 2020 год.		-	-	(3.675.750)	-	(3.675.750)
Вкупно сеопфатна добивка за 2020 година		-	-	(3.675.750)	5.503.787	1.828.037
Пренос од резерви во акумулирана добивка		-	-	(8.876.894)	8.876.894	-
Распределба на добивката од 2019 год.за инвестиции		-	-	20.308.861	(20.308.861)	-
Исплатена дивиденда		-	-	(9.463.250)	-	(9.463.250)
Состојба на 31 Декември 2020		65.071.023	(6.451.231)	98.763.672	37.922.077	195.305.541
	2019	Акционерски капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2019		65.071.023	(6.451.231)	108.820.750	29.663.196	197.103.738
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2019 година		-	-	-	20.308.861	20.308.861
Останата сеопфатна добивка за 2019 год.		-	-	(4.440.800)	-	(4.440.800)
Вкупно сеопфатна добивка за 2019 година		-	-	(4.440.800)	20.308.861	15.868.061
Пренос од резерви во акумулирана добивка		-	-	(11.836.572)	11.836.572	-
Распределба на добивката од 2018 год.за инвестиции		-	-	17.958.372	(17.958.372)	-
Исплатена дивиденда		-	-	(10.031.045)	-	(10.031.045)
Состојба на 31 Декември 2019		65.071.023	(6.451.231)	100.470.705	43.850.257	202.940.754

*Белешки^и кон Финансиски^и извештаи се иницијален дел од
 Финансиски^и извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2020 и 2019
 (во Денари)

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Готовински тек од оперативни активности		
Готовина добиена од купувачи и од други оперативни активности	106.737.285	129.629.527
Готовина платена на добавувачите, вработените, даноци и други оперативни активности	<u>(97.464.012)</u>	<u>(96.016.226)</u>
Вкупно добиена (платена) готовина од оперативни активности	9.273.273	33.613.301
Платен данок на добивка	<u>(1.404.447)</u>	<u>(1.421.753)</u>
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	7.868.826	32.191.548
Готовински тек од инвестициони активности		
Продажба на основни средства	4.894.574	3.982.731
Набавка на основни средства	<u>(256.558)</u>	<u>(8.207.868)</u>
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	4.638.016	(4.225.137)
Готовински тек од финансиски активности		
Исплатена дивиденда	(9.463.250)	(10.031.045)
Примени и вратени позајмици	172.720	(941.972)
Подигнати депозити	26.518.798	20.500.000
Орочени депозити	<u>(30.018.798)</u>	<u>(38.000.000)</u>
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	(12.790.530)	(28.473.017)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(283.688)	(506.606)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	5.645.651	6.152.257
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	5.361.963	5.645.651

*Белешкиште кон Финансискиите извештаи се интегрален дел од
Финансискиите извештаи*

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ (натаму: Друштвото) е акционерско друштво формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација. Во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија во Скопје е запишано со единствен матичен број на субјектот 5166233.

Приоритетна дејност согласно тековна состојба на Централен Регистар на РМ е 71.20 - техничко испитување и анализа. Друштвото се занимава со физички - хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Друштвото има добиено меѓународен сертификат ISO 9001:2000 за тестирање на минерали, руди, метали, легури и горива, механичко и металографичко тестирање на челични и метални производи и сертификат MKS EN ISO/IEC 17025:2006 за тестирање на механички карактеристики на метали, хемиски состав на метали, физичко-хемиски карактеристики на цврсти горива, хемиски состав на почви и вештачки губрива. Ова е гаранција дека тестирањето е во согласност со условите и барањата на највисоките светски стандарди.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица 16-та Македонска бригада број 18.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2020 година е 100% обични акции од кои 9,97% сопствени акции (2019: 100% обични акции од кои 9,97% сопствени акции).

Друштвото работи во отежната економска услови предизвикани од пандемијата на Коронавирусот COVID-19. Вирусот е потврден од Светската здравствена организација на почетокот на 2020 година и е прогласен како глобална пандемија која предизвикува нарушување на нормалното функционирање на глобалната економија, како и економијата во Република Северна Македонија. Друштвото континуирано ги следи и почитува мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита и превенција на COVID-19 и презема низа организациони и технички мерки како што се: посебен протокол за работа со клиенти, посебен протокол за вработените, обезбедување заштитна опрема и дезинфекцијони средства и други слични мерки.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготвка

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Северна Македонија и законските прописи во Република Северна Македонија.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност, како основа на мерење, освен за финансиските средства расположиви за продажба кои се мерени според објективна вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придржани белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Последователно на прогласувањето на пандемијата на Коронавирусот ЦОВИД-19 на глобално ниво, следеше прогласување на вонредна состојба на Република Северна Македонија на 18 март 2020 година. По неколку продолжување и прекини, вонредната состојба беше укината на 23 јуни 2020 година. Во периодот на вонредната состојба, главната активност на Друштвото не беше прекината, но беше засегнат обемот на деловното работење, со оглед на падот побарувачката предизвикана од неизвесноста во економијата и опаѓањето на потенцијалите за склучување на нови договори.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Финансиските извештаи, менаџментот е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Билансот на успехот како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2020	31 Декември 2019
1 EUR	61,6940	Денари
1 USD	50,2353	Денари
1 CHF	56,8242	Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2019 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2020 година.

Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2020.

3.1 Недвижности, постројки и опрема

3.1.1. Почекено вреднување

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Согласно основниот принцип на МСС 23, трошоците на позајмување кои можат да се припишат на стекнување, изградба или производство на производни постројки, енергетски капацитети, недвижности за кои е потребен значителен период за да се подготват за употреба ќе се вклучат во набавната вредност на тие средства.

3.1.2. Последователни издаатоци

Издаатоците направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Билансот на успех, во моментот на настанување.

3.1.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или друг износ што е замена за набавната вредност намален за остатокот од вредност.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	од 10 до 40 години	од 2,5% до 10%
Опрема	од 4 до 20 години	од 25% до 5%
Мебел	5 години	20%
Моторни возила	од 4 до 10 години	од 10 до 25%

3.2 Залихи

Залихите на сировини, материјали, резервни делови, гориво и мазиво во финансиските извештаи на Друштвото се вреднувани по метода на плански цени, корегирани за отстапувањата од планските цени.

Залихи^{ите} на стоката во магацин, Друштвото ги вреднува по набавни цени.

Залихи^{ите} на ситен инвентар, Друштвото ги вреднува по метод на плански цени. При давањето во употреба набавната вредност на ситниот инвентар 100% се евидентира како трошок.

3.3 Долгорочни финансиски средства

Долгорочни^{ите} финансиски средст^{ите} вклучуваат вложувања во удели, вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба, хартии од вредност кои се држат до доспевање и хартии од вредност со кои се тргува.

Вложувањата во хартии од вредност се вложувања во акции во банки и други друштва. Промената во објективната вредноста на хартиите од вредност расположиви за продажба се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка, освен за загуба поради обезвреднување и добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики, се додека финансиското средство не се отпише. По нивното отуѓување се врши рекласификација од главнината во Билансот на успех.

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемени за каматата според договор.

3.5 Спорни и сомнителни побарувања

Спорните и сомнителни побарувања се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

Побарувањето се отпишува како ненаплативо во периодот на сознавањето дека тоа побарување нема можност да се наплати во договорениот рок односно на денот на Извештајот на финансиска состојба. Задолжително намалување на вредноста на побарувањето се прави кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација.

3.6 Краткорочни вложувања

Краткорочните вложувања се состојат од депозити кај финансиски институции и други пласмани кај банки.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Откуп на сопствени акции

Во вредноста на откупот на сопствените акции се вклучуваат и трансакционите трошоци. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски и се презентирани како намалување на капиталот.

3.7.3. Дивиденди

Дивиденди се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на денарски и девизни сметки во банка, во благајна и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.9 Обврски за кредити и други позајмици

Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се исказуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот под кој се составува Извештајот на финансиската состојба.

3.10 Обврски за даноци

Даноци се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија.

Тековниот данок од добивка, по стапка од 10%, се пресметува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнаените расходи за даночни цели и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

3.11 Приходи од продажба

Приходот од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите. Приходите од извршените услуги се признаваат во Билансот на успех, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евидентијата за извршената работа.

Приходите од вршење услуги и продажбата на стоки ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.12 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Билансот на успех кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Кamatите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настапуваат.

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 ДЕКЕМВРИ 2020 И 2019 (продолжува)

4. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењата на основните средства за годината што завршува на 31 Декември 2020 и 2019 се следниве (во денари):

2020	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и друго	Инвести- ции во тек	Вложува- ња во градежнио објекти	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2020	21.551.360	82.436.078	113.735.162	204.700	-	217.927.300
Нови набавки во годината	-	-	256.558	-	-	256.558
Намалување	-	-	(4.894.574)	-	-	(4.894.574)
Салдо на 31 Декември 2020	21.551.360	82.436.078	109.097.146	204.700	-	213.289.284
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2020	-	33.037.274	89.137.849	-	-	122.175.123
Амортизација за 2020	-	2.087.682	5.283.546	-	-	7.371.228
Намалување	-	-	(4.881.449)	-	-	(4.881.449)
Салдо на 31 Декември 2020	-	35.124.956	89.539.946	-	-	124.664.902
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020	21.551.360	47.311.122	19.557.200	204.700	-	88.624.382
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020	21.551.360	49.398.804	24.597.313	204.700	-	95.752.177
2019	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и друго	Инвести- ции во тек	Вложува- ња во градежнио објекти	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2019	21.551.360	82.436.078	106.084.563	204.700	4.067.894	214.344.595
Нови набавки во годината	-	-	8.207.868	-	-	8.207.868
Намалување	-	-	(557.269)	-	(4.067.894)	(4.625.163)
Салдо на 31 Декември 2019	21.551.360	82.436.078	113.735.162	204.700	-	217.927.300
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2019	-	30.979.295	84.617.149	-	42.374	115.638.818
Амортизација за 2019	-	2.057.979	5.061.433	-	59.325	7.178.737
Намалување	-	-	(540.733)	-	(101.699)	(642.432)
Салдо на 31 Декември 2019	-	33.037.274	89.137.849	-	-	122.175.123
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019	21.551.360	49.398.804	24.597.313	204.700	-	95.752.177
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019	21.551.360	51.456.783	21.467.414	204.700	4.025.520	98.705.777

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 ДЕКЕМВРИ 2020 И 2019 (продолжува)

Друштвото на 31.12.2019 година, во Билансот на состојба има исказано земјиште во износ од 21.551.360 денари за кое нема сопственост. Земјиштето согласно поранешните прописи е дадено на Друштвото на трајно користење од страна на Република Северна Македонија.

5. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочните финансиски средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Меркур Македонија Скопје (удел)	14.525	14.525
Стопанска банка (обични акции)	80.149	84.112
Бетон АД - Скопје (обични акции)	16.646.301	20.318.088
<i>Вкупно долгорочни финансиски средства</i>	<i>16.740.975</i>	<i>20.416.725</i>

Вложувањето на Друштвото во Меркур Македонија - Скопје е удел од 0,23%.

Согласно Извештајот за имател со состојба на 31 Декември 2020 година добиен од Централниот депозитар за хартии од вредност, Друштвото во сопственото портфолио ги поседува следниве акции:

31 Декември 2020	Број на акции	Номинална вредност на една акција
Стопанска банка (обични акции)	70	201,1 МКД
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	255,65 ЕУР

31 Декември 2019	Број на акции	Номинална вредност на една акција
Стопанска банка (обични акции)	70	201,1 МКД
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	255,65 ЕУР

Вложувањата во акции прикажани по последна цена од Македонската берза на хартии од вредност се следни (00 денари):

	Број на акции	Последна цена	Вкупно
Стопанска банка (обични акции)	70	1.144	80.080
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	6.051	16.646.301
<i>Вкупно вложувања во акции</i>			<i>16.726.381</i>

31 Декември 2019

	Број на акции	Последна цена	Вкупно
Стопанска банка (обични акции)	70	1.205	84.350
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	7.400	20.357.400
<i>Вкупно вложувања во акции</i>			<i>20.441.750</i>

6. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Побарувања од купувачи	37.744.330	39.379.254
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>37.744.330</i>	<i>39.379.254</i>

7. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Депозити во Комерцијална банка АД	38.850.000	44.350.000
Депозити во Стопанска Банка АД	15.000.000	-
Депозити во Силк Роуд Банка АД	-	6.000.000
Побарувања за дадени краткорочни кредити	631.972	941.972
Побарувања за дадени аванси	31.965	13.710
Побарувања за дивиденда	1.731.544	1.731.544
Побарувања за данок на добивка	545.322	
Останати краткорочни побарувања	129.718	137.218
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>56.920.521</i>	<i>53.174.444</i>

Депозитите во Комерцијална банка АД Скопје и Стопанска Банка АД Скопје се врз основа на договори за орочување.

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Парични средства на денарски сметки	5.213.026	5.642.939
Парични средства на девизни сметки	118.084	383
Парични средства на денарска благајна	30.853	2.329
<i>Вкупно парични средства</i>	<i>5.361.963</i>	<i>5.645.651</i>

9. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

Друштвото во Трговскиот Регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 1.075.855,30 евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (5%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собранието на акционерите може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, до колку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2019 и 2020, на страна 7.

9.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственост е следнава:

	Родови на акции во сопственост на	Состојба						
		2020	01.01.20	%	зголем.	намал.	31.12.20	%
<i>Обични акции</i>	Физички лица		188.385	89,53		1.497	186.888	88,82
	Правни лица		880	0,42	1.497		2.377	1,13
	Откупени сопствени акции		20.978	9,97	-	-	20.978	9,97
	Недефинирани акции		176	0,08	-	-	176	0,08
	<i>Вкупно</i>		<i>210.419</i>	<i>100</i>	<i>1.497</i>	<i>1.497</i>	<i>210.419</i>	<i>100</i>

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 31 ДЕКЕМВРИ 2020 И 2019 (продолжува)

Родови на акции	во сопственост на	Состојба					
		2019	01.01.19	%	зголем.	намал.	31.12.19
<i>Обични акции</i>	Физички лица	188.313	89,50	72	-	188.385	89,53
	Правни лица	952	0,45	-	72	880	0,42
	Откупени сопствени акции	20.978	9,97	-	-	20.978	9,97
	Недефинирани акции	176	0,08	-	-	176	0,08
<i>Вкупно</i>		210.419	100	72	72	210.419	100

Номиналната вредност на една акција изнесува 5,11 евра.

10. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Обврски спрема добавувачи од земјата	1.968.792	3.155.152
Обврски спрема добавувачи од странство	19.865	65.943
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	1.988.657	3.221.095

11. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Краткорочни кредити од земјата	57.556	194.836
Примени аванси	8.070	9.250
Обврски спрема вработените	4.283.197	4.422.804
Персонален данок и придонеси од плата	1.401.060	1.440.718
Други краткорочни обврски	591.911	423.333
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	6.341.794	6.490.941

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2020 И 2019 (продолжува)

12. ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

Обврските за даноци се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Обврски за данок на добивка	-	158.051
Обврски за данок на додадена вредност	1.853.385	1.654.616
<i>Вкупно обврски за даноци</i>	<hr/> 1.853.385	<hr/> 1.812.667

Во 2020 година Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки и даноците за годината не се дефинирани.

13. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Приходите од услуги, продажба на стоки и друго се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Приходи од извршени услуги	75.628.225	94.124.130
Приходи од продажба на стоки	1.483.964	3.541.679
Приходи од извршени услуги на странски Пазар	153.195	21.826
Приходи од продажба на материјални средства	-	3.582.563
<i>Вкупно приходи од услуги, и продажба на стоки</i>	<hr/> 77.265.384	<hr/> 101.270.198

14. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Приходи од усогласување на материјали и сировини	475.963	412.573
Приходи од надомест на штета	89.992	102.053
Останати приходи	137.280	20
<i>Вкупно останати приходи</i>	<hr/> 703.235	<hr/> 514.646

15. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за материјали од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Трошоци за материјали	2.677.088	4.229.175
Трошоци за гориво	1.038.036	1.275.506
Резервни делови	1.346.719	1.533.092
Потрошена електрична енергија	1.407.337	1.326.089
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<i>6.469.180</i>	<i>8.363.862</i>

Потрошениот материјали во вкупен износ од 2.677.088 денари во најголем дел вклучуваат: потрошени хемиски материјали (argon, солна киселина, течен азот, течен кислород, бои и лакови, уље и мазива, хемикалии) во вкупен износ од 1.045.120 денари, канцелариски материјали во вкупен износ од 149.664 денари, и останати материјали за тековно одржување и друго во вкупен износ од 1.482.304 денари.

Трошоците за гориво во вкупен износ од 1.038.036 денари вклучуваат трошоци за парно греене во износ од 733.343 денари, трошоци за бензин во износ од 298.435 денари и трошоци за гас во износ од 6.258 денари.

16. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците на вработените се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Нето плати	30.238.043	30.700.613
Даноци и придонеси на плати	15.678.233	15.542.958
Други трошоци на вработените	3.596.395	5.471.609
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>49.512.671</i>	<i>51.715.180</i>

Другите трошоци на вработените во износ од 3.596.395 денари вклучуваат: регрес за годишен одмор, подароци на вработените, трошоци за превоз на вработените, теренски додаток, дневници за службени патувања и друго.

Просечниот број на вработени во текот на 2020 година изнесува 79 лица (2019: 86).

17. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни трошоци се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Транспортни услуги	16.177	48.044
Трошоци за услуги за одржување	1.959.053	1.763.830
Трошоци за репрезентации, спонзорства и донации	154.930	861.690
Осигурување	570.526	435.909
Трошоци по договор за дело	132.667	134.301
Трошоци за сметководствени услуги,ревизии и вештачење	709.229	701.074
Други трошоци	3.718.599	8.687.897
<i>Вкупно други оперативни трошоци</i>	<i>7.261.181</i>	<i>12.632.745</i>

Другите трошоци во износ од 3.718.599 денари вклучуваат трошоци за комунални услуги во износ од 280.856 денари, банкарски услуги и трошоци на платниот промет во износ од 149.193 денари, ПТТ услуги во износ од 207.885 денари, , други услуги во износ од 1.339.246 денари и друго.

18. НЕТО ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Приходи од камати	407.185	469.718
Позитивни курсни разлики	-	1.997
Други финансиски приходи	13.303	2.919.646
Расходи од камати	(408)	(3.801)
Негативни курсни разлики	(7.511)	(18.841)
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<i>412.569</i>	<i>3.368.719</i>

19. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

20. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Заработка по акција е следнава (во денари):

Добивка расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во денари):

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Добивка за годината	5.503.787	20.308.861
Просечен број на обични акции		
(во број на акции):		
	31 Декември 2020	31 Декември 2019
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	189.265	189.265
Ефект од сопствени акции	-	-
Пренос од недефинирани акции	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	<u>189.265</u>	<u>189.265</u>
Заработка по акција = (добривка/ просечен број на обични	<u>29,08</u>	<u>107,30</u>

21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Со состојба на 31 Декември 2020 не се водат значајни судски постапки каде што Друштвото се јавува како тужител.

Со состојба на 31 Декември 2020 против Друштвото не се водат судски постапки.

22. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати.Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

23. РИЗИК НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Дејноста во која работи Друштвото не е директно засегната од импликациите предизвикани од Коронавирусот ЦОВИД-19 и поради тоа нема директни ризици кои влијаат на неговото работење.

24. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Неизвесноста и ризиците што ги носи здравствената криза врз економијата и натаму се присутни и во вакви услови, засега, вниманието на раководството на Друштвото е насочено кон намалување на можните негативни ефекти.

Друштвото и понатаму внимателно ќе ги анализира тековните макроекономски параметри, ќе ги следи мерките, активностите и предвидувањата на економските авторитети и носителите на економските политики, ќе ги усогласува интерните индикатори и ќе го прилагодува своето работење на пазарните услови, со фокус кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за одржување и подобрување на квалитетот на своите услуги и производи.

По 31 Декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

25. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Во вонбилансната евиденција Друштвото го евидентира одобрувањето на револвинг денарски кредит за пречекорување на состојбата на средствата на сметките за тековно работење во износ од 7.000.000 денари согласно Договор број 08-120-19230-2 од 18.04.2018 година, Анекс број 1 од 15.04.2019 и Анекс број 2 од 07.04.2020 година. Како обезбедување на одобрениот револвинг денарски кредит Друштвото има дадено во залог наменски денарски депозит во износ од 7.350.000 денари.

ЕМБС: 05166233

Целосно име: РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД за физичко-хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	105.365.357,00			116.168.902,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	88.624.382,00			95.752.177,00
10	-- Недвижности (011+012)	68.862.483,00			70.950.165,00
11	-- Земјиште	21.551.360,00			21.551.360,00
12	-- Градежни објекти	47.311.123,00			49.398.805,00
13	-- Постројки и опрема	18.460.998,00			22.614.135,00
14	-- Транспортни средства	803.769,00			1.588.202,00
15	-- Алат, логонски и канцелариски инвентар и мебел	292.432,00			394.975,00
19	-- Останати материјални средства	204.700,00			204.700,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	16.740.975,00			20.416.725,00
23	-- Вложувања во придржани друштва и учества во заеднички вложувања	16.740.975,00			20.416.725,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	99.481.492,00			98.199.349,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	39.637.557,00			41.261.726,00
47	-- Побарувања од купувачи	37.744.330,00			39.379.254,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	31.965,00			13.710,00
50	-- Побарувања од вработените				7.500,00

51	-- Останати краткорочни побарувања	1.861.262,00			1.861.262,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	54.481.972,00			51.291.972,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	631.972,00			941.972,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	53.850.000,00			50.350.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.361.963,00			5.645.651,00
60	-- Парични средства	5.361.963,00			5.645.651,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	97.206,00			97.206,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	204.944.055,00			214.465.457,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	7.000.000,00			7.000.000,00
65	-- ПАСИВА А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	195.305.541,00			202.940.754,00
66	-- Г. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	65.071.023,00			65.071.023,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	6.451.231,00			6.451.231,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	5.224.480,00			8.900.230,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	93.539.192,00			91.570.475,00
72	-- Законски резерви	14.344.404,00			14.344.404,00
74	-- Останати резерви	79.194.788,00			77.226.071,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	32.418.290,00			23.541.396,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНТА ГОДИНА	5.503.787,00			20.308.861,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.638.514,00			11.524.703,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.638.514,00			11.524.703,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.988.657,00			3.221.095,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	8.070,00			9.250,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати.	1.401.060,00			1.440.718,00
100	-- Обврски кон вработените	4.275.297,00			4.414.204,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.370.504,00			1.858.249,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	57.556,00			194.836,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	529.470,00			377.751,00
108	-- Останати краткорочни обврски	7.900,00			8.600,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	204.944.055,00			214.465.457,00

112	-- В. БОНИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	7.000.000,00			7.000.000,00
-----	------------------------------------	--------------	--	--	--------------

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	77.968.619,00			101.784.844,00
202	-- Приходи од продажба	77.265.384,00			101.270.198,00
203	-- Останати приходи	703.235,00			514.646,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	72.176.327,00			83.618.614,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	6.469.180,00			8.363.862,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.562.067,00			3.728.090,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.594.134,00			5.181.571,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.653.914,00			3.264.888,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	49.512.671,00			51.715.180,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	30.238.043,00			30.700.613,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.468.903,00			2.490.238,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	13.209.330,00			13.052.720,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.596.395,00			5.471.609,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.371.228,00			7.178.737,00
222	-- Останати расходи од работењето	13.133,00			4.186.286,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	420.488,00			3.391.361,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	13.303,00			2.919.646,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	407.185,00			469.718,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				1.997,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.919,00			22.642,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	7.919,00			22.642,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	6.204.861,00			21.534.949,00

250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	6.204.861,00			21.534.949,00
252	-- Данок на добивка	701.074,00			1.226.088,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	5.503.787,00			20.308.861,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во абсолютен износ)	79,00			86,00
258	-- Број на месеци на работење (во абсолютен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	5.503.787,00			20.308.861,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) + (273+275+277+279+281+283)	3.675.750,00			4.440.800,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	3.675.750,00			4.440.800,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	3.675.750,00			4.440.800,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (285-270)	1.828.037,00			15.868.061,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земишта	21.551.360,00			21.551.360,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	47.311.122,00			49.398.804,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	693.444,00			778.564,00
625	-- Зајми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	631.972,00			941.972,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	37.730.532,00			39.347.201,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП	1.958.468,00			1.958.468,00

	051+ АОП 062 ОД БС)			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	39.734.763,00		41.358.932,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	662.404,00		246.203,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	57.957.388,00		58.373.589,00
634	-- Оберски по заёми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	57.556,00		194.836,00
635	-- Оберски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 106 ОД БС)	1.976.862,00		3.164.402,00
638	-- Останати оберски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+АОП 108+АОП 109 ОД БС)	2.771.565,00		3.298.968,00
639	-- Оберски по основ на трговски кредити, аванси и останати оберски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+АОП 108+АОП 109 ОД БС)	9.051.488,00		10.952.116,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	77.265.384,00		97.687.635,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.483.964,00		3.541.679,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	75.781.420,00		94.145.956,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	77.112.189,00		97.665.809,00

644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	153.195,00			21.826,00
655	-- Нагплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	137.280,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	89.992,00			102.073,00
666	-- Приходи од дивиденди	13.303,00			2.919.646,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	1.562.067,00			3.728.090,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.898.287,00			3.348.692,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	304.693,00			397.600,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	150.630,00			222.183,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	549.605,00			376.579,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	50.468,00			76.608,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.407.337,00			1.326.089,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	733.343,00			877.906,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.974.890,00			2.191.395,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	16.177,00			36.264,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)				11.780,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	207.885,00			190.614,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.009.521,00			1.763.830,00
691	-- Вхалкулирани надомести за време на боледување	145.038,00			129.930,00
692	-- Надоместици за отпремника при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	315.006,00			199.098,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)				168.800,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	967.116,00			1.250.435,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	52.980,00			133.880,00
698	-- Дневници за службени патувања, нокчења и патни трошоци (< или = АОП 217	428.658,00			617.264,00

	од БУ)			
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	109.582,00		176.858,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	861.261,00		1.774.992,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	87.000,00		96.200,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор; одбор на директори и управители	111.112,00		166.668,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	14.095,00		
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	118.613,00		248.780,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	570.526,00		435.909,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	149.193,00		162.111,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	3.170,00		4.602,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)			133.742,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	41.400,00		36.894,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	132.667,00		134.301,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.490.916,00		1.328.971,00
721	-- Исплатени дивиденди	8.370.606,00		8.400.235,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	79,00		86,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	78.389.107,00			

Потпишано од:

Jasmina Andonova
janamkd@yahoo.com
CN=KIBsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Општи податоци за Друштвото

РЖ Техничка контрола постои како самостоен правен субјект од 1997 год., регистриран како Акционерско друштво - РЖ Техничка контрола АД Скопје. Се состои од три лаборатории: Лабораторија за металуршки испитувања (механички и металографски испитувања), Лабораторија за испитување без разрушување (ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви) и Лабораторија за хемиски испитувања (метали, минерални и органски ѓубрива, легури и др.).

РЖ Техничка контрола е акционерско друштво со органи на управување – Борд на директори и Извршен директор. РЖ Техничка контрола брои 80 вработени, од кои 16 се со висока стручна подготвка.

Наш најголем партнери е Макстил АД Скопје. Други корисници на нашите услуги се Либерти АД Скопје, ЕЛЕМ (РЕК Битола и РЕК Осломеј), Титан Цементарница Усје, градежната оператива (Бетон, Гранит), увозниците на минерални ѓубрива и други.

Соочувајќи се со намалено производство неколку години по ред (2012, и посебно 2013 година) на нашиот најголем корисник на услуги Макстил АД, раководството на РЖ Техничка контрола донесе одлука да ја прошири дејноста на лабораториите и да побара нови пазари на лабораториски услуги. За таа цел РЖ Техничка контрола АД одлучи да ги акредитира лабораториите и да набави нова опрема за нови испитувања.

Во 2014 година механичката и хемиската лабораторија добија акредитација за анализа на повеќе различни елементи во различни материјали: челик, алуминиум, бакар и нивни легури, цврсти горива, минерални ѓубрива и почви, а од почетокот на 2015 година се акредитиравме и за анализа на атмосферски и отпадни води. Како резултат на овие акредитации се зголеми побарувачката на нашите лабораториски услуги, а со тоа и нашите приходи.

Во почетокот на 2016 година добивме акредитација за ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви. Набавени беа две кртици и две подвижни лаборатории за потребите на гасификацијата.

Во 2017 година добивме акредитација за новиот апарат “Vario Macro Cube CNS” анализатор за симултана анализа на јаглерод, азот и сулфур од производителот Елементар од Германија. Со овој апарат сме во можност да го анализираме вкупниот азот и на органски ѓубрива.

2. Остварени резултати

2.1. Обем на услуги во 2018, 2019 и 2020 година.

2.2 Финансиски резултати

Во 2020 година РЖ Техничка контрола АД Скопје оствари добивка пред оданочување која изнесува 6.204.861 денари. Таа е значително намалена во однос на 2019 година, поради големиот пад на приходите од работењето, кои изнесуваат 77.968.619 денари. Намалувањето на приходите во однос на 2019 година изнесува 23.816.225 денари. Остварениот приход од Макстил АД во 2020 година изнесува 46.951.150 денари, додека во 2019 година изнесува 56.767.304 денари, што значи дека во 2020 година намалувањето на приходот од Макстил АД изнесува 9.816.154 денари. Приходот од Либерти АД во 2020 година е намален за околу 200.000 денари во однос на 2019 година.

Екстерната реализација во 2020 година изнесува 24.240.585 денари, што е намалување од 8.716.147 денари во однос на 2019 година, кога екстерната реализација изнесува 32.956.732 денари.

Ова се добри резултати во услови на пандемија.

3. Политика на дивиденда

РЖ Техничка контрола исплаќа дивиденда на акционерите од 2006 година.

Дивидендата за 2020 година ако се подели ќе биде пониска од онаа за 2019 година. Дивидендата за 2020 година би се исплатила од резервите до 31.12.2008 година. Друштвото располага со сопствени средства и не користи кредити.

4. Планови за работа и развој

2021 година очекуваме да биде подобра година во однос на 2020 година. Макстил АД Скопје и Либерти АД имаат повеќе нарачки и се очекува тој тренд да продолжи. Со тоа и РЖ Техничка контрола ќе оствари поголеми приходи од услугите дадени на овие компании. Но, поради условите на неизвесност предизвикани од пандемијата, не знаеме овој тренд до кога ќе трае.

Во 2021 година нема да бидат вршени нови инвестиции бидејќи во претходните неколку години беа инвестиирани околу 400.000 евра во опрема.

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД СКОПЈЕ				
(во 000 денари)				
	О П И С	2020	2019	Индекс (B:C)*100
	A	B	C	D
1	Приходи од продажба	77.265	101.270	76,30
2	Останати приходи	703	515	136,50
3	Финансиски приходи	421	3.391	12,42
ВКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)		78.389	105.176	74,53
Трошоци за сировини и материјали				
	* потрошени материјали	2.049	3.571	57,38
	* потрошени енергија и гориво	2.445	2.602	93,97
	* трошоци за резервни делови и ситен инвентар	1.975	2.191	90,14
4	Вкупно трошоци за сировини и материј.	6.469	8.364	77,34
5	Набавна вредност	1.562	3.728	41,90
6	Услуги	4.594	5.182	88,65
Трошоци за вработените				
	* нето плати и надоместоци	30.238	30.701	98,49
	* трошоци за даноци и придонеси на плати	15.678	15.543	100,87
	* други трошоци на вработените	3.597	5.471	65,75
7	Вкупно трошоци за вработените	49.513	51.715	95,74
8	Амортизација	7.371	7.179	102,67
9	Останати трошоци на работење	2.667	7.451	35,79
10	Финансиски расходи	8	22	36,36
ВКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6+7+8+9+10)		72.184	83.641	86,30
11	Добивка од редовно работење пред оданочување	6.205	21.535	28,81
12	Данок на добивка	701	1.226	57,18
Добивка од редовно работење по оданочување (11-12)		5.504	20.309	27,10
Број на вработени		79	86	91,86

